

Групацјата ТИТАН повеќе од еден век успешно го продолжува својот раст, со особена почит кон поединецот, општеството и животната средина. Групацјата ТИТАН ги смета своите човечки ресурси за клучен фактор за одржлив развој. Ние се потпираме на вештините и залагањата на нашите луѓе од сите нивоа на хиерархијата. Наша цел е да ги привлечеме, развиваме и задржиме најдобрите професионалци, при што им овозможуваме креативен развој на кариера и ги наградуваме нивните резултати. На тој начин за Групацјата стекнуваме долготрајни вредности и конкурентска предност

Цементарница УСЈЕ АД Скопје

ГРУПАЦИЈА ТИТАН

објавува оглас за вработување на

1) Правен референт во Правна служба – 1 извршител

Задолжен/а за спроведување на потребните активности од правен аспект од значење за компанијата и застапување на истата пред сите надлежни институции и државни органи. Учествува во изготвување на сите видови договори кои ги склучува компанијата со цел да се минимизираат проблемите и да се заштитат интересите на компанијата. Составување и поднесување тужби, приговори, жалби, спогодби, одлуки, заклучоци, барања и други правни акти за потребите на компанијата пред судовите, нотарите, извршителите и другите надлежни органи на Република Македонија. Подготовка на материјали за седници на Одбор на директори и Собранието на акционери на компанијата, размножува и дели материјали за истите. Следење на законските прописи кои се од значење за извршување и од делокругот на другите сектори во компанија. За својата работа ќе одговара на Раководителот на правна служба. Работното време е од 08:00 – 16:00 часот.

Квалификации на кандидатот:

- Правен факултет, со положен правосуден испит
- Работно искуство во деловно право повеќе од 3 години
- Одлични познавања на Microsoft office апликациите
- Одлично познавање на англиски јазик

Конкурентски предности:

Желба за работа во средина со високи барања
Динамичност, ефективност и ефикасност
Флексибилност и адаптивност
Посветеност, мотивираност, иницијативност
Тимска работа и кооперативност

Кандидатите треба да ја приложат и следнава документација:

1. Мотивациско писмо

2. Биографија (CV)
3. Доказ за завршено образование

Огласот трае 10 (десет) дена од денот на објавувањето.

Кандидатите треба да ги исполнуваат општите услови предвидени со Закон.
Вработувањето е на определено време до 6 (шест) месеци, со можност за продолжување на неопределено време.

Цементарница УСЈЕ обезбедува еднакви можности за вработување и позитивно ги поттикнува соодветно квалификуваните кандидати без оглед на пол, раса, хендикеп, возраст, сексуална ориентација, религија или убедување.

Аплицирањето се врши само на веб страницата на Цементарница УСЈЕ АД Скопје
<http://www.usje.com.mk>

каде заинтересираните кандидати треба да ја пополнат електронската апликација за CV и да ги прикачат потребните документи.

Сите апликации ќе се сметаат строго доверливи.

Контактирани ќе бидат само кандидатите избрани за интервју.